

**Забелешки на Македонски телеком АД – Скопје, доставени во неговиот Коментар на Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање бр. 31-48178/1 од 25.02.2014 година (наш бр. 03-1105/1 од 25.02.2014 година)**

1. Во делот 5, што се однесува до Програмската основа (ориентација) да се преработи, без непотребно деталзирање на видовите програми;
2. Во делот 6, именуван како Тип на сервис, да се стави назнака дека се работи за дистрибуција на програми преку интернет протокол, бидејќи интернетот не е предмет на регулација на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ;
3. Да се наведат и други типови сервиси, наместо ознаката „архива“, односно сервисите „видео по барање“ (Video on Demand), и Pay per view сервисот;
4. Во делот 8, што се донесува на начинот на финансирање, да се допрецизира поимот „платено гледање“, на начин што ќе се избрише англискиот назив „ Pay per view“, каде плаќањето е по настан, односно содржина, за разлика од претплатата каде се плаќа за услугата, без оглед на тоа дали претплатникот ќе ја гледа конкретната содржина;
5. Да се допрецизира делот 9, именуван како „Сопствени начини на пренос или платформи“, од причина што не сите платформи користат „Сет топ боксови“;
6. Доставувањето на договори ќе ја обрмени постапката, така ште доволно да се доставуваат каталози на месечна основа (еднаш месечно);

**Мислење по забелешките на Македонски телеком АД – Скопје, доставени во неговиот Коментар на Нацрт – Пријавата за евидентирање во регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги по барање бр. 31-48178/1 од 25.02.2014 година (наш бр. 03-1105/1 од 25.02.2014 година)**

1. Забелешката е основана и е извршена преработка на Програмската ориентација;
2. Забелешката е основана и наместо терминот „интернет“ е употребен од него различниот термин „интернет протокол“;
3. Забелешката е основана и се наведени и други типови сервиси („услуги“) од редот на оние што се најчести во практиката;
4. Забелешката е основана и е избришан англискиот назив „Pay per view“(кај нас познат како „Плати за да гледаш“);
5. Забелешката е основана и извршена соодветна интервенција во текстот ;
6. Забелешката е основана, така што останува обврската за приложување на каталозите најмалку еднаш месечно. Со ова не се одзема правото на

регулаторот да врши *ex post* програмски надзор во однос на регулирањето на авторското право и сродните права за содржините од каталогот/каталозите.